

# IONIQ | ЦЕНОВНИК



Важи од 16.05.2017

МОДЕЛ	ПАКЕТ НА ОПРЕМА	Работна зафатнина (ccm)	Сила на мотор (kw/ks)			Цена во денари	Цена во евра
			бензински мотор	електро мотор	комбинирана сила		
1.6 GDI 6DCT / hybrid	IONIQ PURE	1.580	77,2/105	32/43,5	103,6/139	<b>1.481.800</b>	<b>23.900</b>
1.6 GDI 6DCT / hybrid	IONIQ STYLE	1.580	77,2/105	32/43,5	103,6/139	<b>1.664.700</b>	<b>26.850</b>
1.6 GDI 6DCT / hybrid	IONIQ PREMIUM	1.580	77,2/105	32/43,5	103,6/139	<b>1.791.800</b>	<b>28.900</b>

## IONIQ PURE:

- Серво управувач подесив по висина и длабина
- Предни воздушни перничииња
- Воздушни завеси
- Воздушни перничииња за колена
- ABS+ ESC+ HAC
- MICHELIN гуми
- ХЕПОП предни светла
- Позициони светла
- Подесиви предни светла
- Дневни LED светла
- Задни светла за магла
- Трепкачи во ретровизори
- Ретровизори во боја на каросерија
- Подесиви ретровизори и греење на ретровизори
- Кваки во боја на каросерија
- Тонирани соларни стакла
- Сјајна предна маска (црна боја)
- Подесив потпирач за глава (возач/совозач)
- Подесиво седиште (возач/совозач)
- Деллива задна клупа
- Електрика на стакла (напред и позади)
- Централно заклучување со далечинско
- TWEETER и AUX & USB
- Аудио команди на волан
- 4,2 " LCD инструментална табла
- Автоматско затемнување на внатрешен ретровизор
- Систем на надгледување на притисок во пневматици (TPMS)
- Задна камера за паркирање
- Автоматска клима
- 15" алуминиумски фелни
- Сет за репарација
- Платнени седишта
- Светло во кабина
- Мрежа во багажен простор
- Радио + RDS + DAB + 5" LCD екран
- BLUETOOTH
- Темпомат
- Систем за паркирање (позади)
- Сензор за дожд
- USB полнач
- Пепелник
- Систем за одмаглување

## IONIQ STYLE: опрема IONIQ PURE, плус

- 7" LCD инструментална табла
- SMART KEY
- Склопливи ретровизори
- Стандардна резервна гума
- Мало светло на ретровизор
- Хромирани кваки
- Меморија на возачко седиште
- Греење на седишта (напред и позади)
- Навигација со 8" екран + RDS+ DAB+ SD CARD + BLUETOOTH
- INFINITY аудио систем
- Систем за паркирање (напред и позади)
- Безжичен полнач

## IONIQ PREMIUM: опрема IONIQ STYLE, плус

- 17" алуминиумски фелни
- Хромирана предна маска
- Сончев кров
- Кожни седишта
- Вентилација на предни седишта
- Светло во кабина (LED)
- Греење на управувач
- Систем за детекција на мртов агол
- Систем за автономно кочење
- Контрола на автопилот и систем за следење на сообраќајни ленти

\* Доплата за металик боја 500 евра.

Напомена:

Кореа Ауто Трејд го задржува комплетното право за промена на наведените цени во ценовникот без претходна најава. Производителот - продавачот го задржува правото на промена на наведената дополнителна опрема, како и перформанси на возилото, и тоа без претходна најава. Плаќањето се врши во денарска противвредност по курс б2 за 1 евро, до евентуална промена на курсот.